

## ГРЦИЈА СЕ НАДЕВА НА ОПШТОПРИФАТЛИВО РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕТО

Официјална Атина очекува новата македонска Влада да покаже интерес за соработка со Грција за да се најде општоприфатливо решение за спорот со името. Под општоприфатливо се подразбира едно име за Македонија и за меѓународна употреба и за билатерална комуникација со Грција. Грчкиот заменик-министер за надворешни работи, Јанис Валинакис, се надева дека новата Влада ќе покаже интерес во духот на соработката да се изнајде заеднички прифатливо решение за името.

По изјавите на мандатарот Никола

Груевски и на идниот шеф на дипломатијата Антонио Милошоски, Валинакис истакна дека преговорите кои се водат меѓу Атина и Скопје под покровителство на ОН се однесуваат на прашањето за меѓународниот назив на соседната држава. Според Валинакис, тоа е тема на преговорите, а не начинот на кој Грција ќе ја нарекува. Тој уште вели дека секоја друга постапка ги става под сомневање, па дури и ги поткопува и суштината и смислата на преговарачката процедура во рамките на ОН, но и не соодветствува на европската перспектива на земјава и на нејзините ангажмани.



# I N F O I N F O I N F O

## ЗДРАВЈЕТО НА БОШКОСКИ?

Здравјето на поранешниот министер за внатрешни работи Љубе Бошкоски е влошено, па неговата сопруга Виолета отпува во Хаг за да го посети. Адвокатката Едина Решидовик го информирала Судскиот совет на Трибуналот за состојбата во која се наоѓа нејзиниот клиент. Според нејзини информации, тој добивал соодветен лекарски третман во затворот Шевенинген, и таа се надева дека Бошкоски наскоро ќе биде во добра физичка и психичка кондиција.

## "ТЕТОВСКИ ФОЛК ФЕСТИВАЛ" ВО ЛЕШОК



Оваа година "Тетовски фолк фест" по 12 пат ќе се одржи на 27 август во Лешочкиот манастир. На годинашниот фестивал ќе бидат презентирани 30 новокомпонирани народни песни во духот на автентичната македонска песна и мелос. Фестивалот ќе биде реализиран по повод манастирското патронско одбележување на празникот Успение на пресвета Богородица, кое ќе почне со свечена вечерна богослужба од надлежниот епархиски архијереј митрополитот Полошко-кумановски г. Кирил. На 28 август, во возобновената манастирска црква "Свети Атанасиј" во село Лешок, г. Кирил ќе отслужи света божествена архијерејска литургија, по која ќе следува богата културно-уметничка програма.

## ЗАВРШИ УШТЕ ЕДНО ОХРИДСКО ЛЕТО



Со малку спектакуларни, со многу музички настани, а малку атрактивни театарски претстави помина годинашното издание на нашиот најголем летен меѓународен фестивал "Охридско лето", кој беше затворен со концерт на хорот "Мадригал" од Романија. Педесеттина концерти, претежно на класична музика, театарски претстави, балетски проекти и концерти на џез и рок-групи во изминатите 40 дена беа изведени во Античкиот театар, во Долни Сарај, во црквата "Св. Софија" и во Центарот за култура "Григор Прличев" во Охрид. Настапија неколку десетина музичари, театарџии, вокалисти и танцовачи од дваесеттина земји од светот. Според многумина наши уметници, кои проследија дел од содржините, фестивалот поминал со добра, но не и со ексклузивна програма. Меѓу коментарите кои можеа да се слушнат во Охрид е дека годинава недостасувале повеќе имиња од врвот на светската и на популарната уметничка сцена.

## РАНО Е ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ДАНОЦИТЕ

Препораките од ММФ за Македонија се дека е многу рано за намалување на даноците и за полагање трошење на собраните пари од обврзниците. Оценката се темели врз собраните економски и финансиски информации за македонската економија и дискусиите со официјалните лица. Иако 2005 година заврши со натфрлање на приходите, ММФ проценил дека уште е несигурно колку буџетски средства може годинава да се соберат.

## ЕВРОПСКА ДОНАЦИЈА ЗА ВИНИЦА И ЗА БАНСКО



Македонската Општина Винаца и Банско од Бугарија добија 600.000 евра од Европската унија за соработка во зачувувањето на животната средина и културно-историското наследство. Декларација за партнерство во проект од програмата ФАРЕ на ЕУ за прекугранична соработка потпишаа претставници на општините.

Во согласност со проектот "Постојан развој преку екотуризмот, културниот туризам и поддржување на културно-историското наследство", се предвидува финансирање на важни објекти во двете општини.

## БАРАЊА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА

Подобрувањето на економијата не е само приоритет на граѓаните на Македонија, туку и едно од основните барања на Европската унија за да се отвори патот кон преговори за членство. Пред новата македонска Влада е исправено гигантско економско градилиште, оценува Брисел.

"Во наредните четири години Македонија ќе треба да изоди добар дел од патот за влез во ЕУ, а патувањето по него е невозможно без изградба на способност за справување со пазарните сили и конкурентноста во ЕУ.



Голем дел од мислењето на Европската комисија за вашата земја е посветено токму на економијата и дава јасни насоки за работа на новата Влада", велат во Брисел.

Основни виновници за лошата економија и недоволниот стопански раст на нашата земја, според функционери од Брисел, има неколку. Пред сè, сопственоста која до крај не е дефинирана, нетранспарентноста на процедурите во економските трансакции, неефикасниот банкарски сектор и бавноста на администрацијата и на судството.

## I N F O

## I N F O

## I N F O

### "ЈАС СУМ ОД ТИТОВ ВЕЛЕС"

Кај железничкиот мост во Велес падна првата клапа од снимањето на филмот "Јас сум од Титов Велес", кој се работи по сценарио и во режија на Теона Митевска. Снимањето ќе трае 40 дена на локацији во Велес, Скопје и во Дојран. Филмската екипа е во полн состав и е задоволна од претпродукциските подготовки. Приказната "Јас сум од Титов Велес" зборува за три сестри од Велес, кои живеат во хаосот на постсоцијалистичката транзиција. Трите сестри се обидуваат да преживеат, иако не се доволно подготвени за суровоста која ги чека.

### СТАРТ НА СТРУШКИТЕ ВЕЧЕРИ НА ПОЕЗИЈАТА

И оваа година со далекупознатата "Т'га за југ" почнаа Струшките вечери на поезијата. На оваа поетска манифестација, која се одржува по 45. пат, учествуваат триесеттина поети од 20 земји во светот и дваесетина домашни поети. Годинашниот добитник на "Златен венец" е кубанската поетеса Нанси Морехон.

На СВП ќе има и три чествувања – 145-годишнината од излегувањето на Зборникот на Браќа Миладиновци, 100 години од раѓањето на Леополд Седер Сенгор, лауреат на СВП во 1975 година и 85-годишнината од раѓањето на Блаже Конески.

### ДУХОВЕН ВОИН ЗА НАЈБЛАГОДАРНОТО ДЕЛО



Заложбата за проповед на македонски јазик, за отец Никодим Царкњас прерасна во своевидна борба за јазикот на својот род. Со смиреноста и истрајноста во неа тој израсна во духовен воин за најблагодарното дело, за духовниот и за националниот идентитет на својот народ. Вака беше претставен свештеникот од Егејска Македонија при врачувањето на признанието "Духовен воин", кое го доделува културната манифестација "Македонски духовни конаци" во Струга.

"Ќе ја продолжам својата дејност сè додека тоа ми е дозволено од Бога, ќе работам на остварување на верските слободи и права на Македонците на сите страни во светот", изјави архимандрит Царкњас. Роден е во Сботско, Егејска Македонија, пред 64 години. Во црквата која ја изгради во своето родно место, осветена пред пет години, тој ја втемели својата непоколеблива заложба да го проповеда Божјото слово на македонски јазик на кој неговите сонародници ќе ја разбираат проповедта.

### ПРОВЕРКА НА ЕУ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ РАЗВОЈ

За десеттина дена експертите од Европската унија доаѓаат во земјава за да проверат до каде е развојот на земјоделството во државата. Целта е да се провери подготвеноста на земјата за користење на претпристапните фондови кои Брисел им ги дава на земјите-кандидати за членство во Унијата. Но, Македонија сè уште го нема донесено ниту законот за земјоделска дејност и рурален развој, кој е основен услов за воопшто да почне постапката за барање средства од тие фондови.

Предлог-законот е подготвен и до крајот на годинава би можел да биде донесен.



"Ако Собранието го донесе законот до крајот на годинава, тогаш постојат шанси првите пари од европските фондови во земјава да дојдат во 2008 година", велат во Владата.

Според утврдениот буџет на ЕУ, Турција и петте земји од Западен Балкан од европските фондови ИПА имаат на располагање 7,6 милијарди евра во периодот од 2007 до 2013 година. Од тие пари, Македонија годишно може да очекува околу 80 милиони евра. Тоа значи дека веќе од јануари идната година Македонија би можела да ги користи овие фондови.